



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ЈАНУАРИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување	3/22 од 05.01.2022	06.01.2022	Целиот правилник	06.01.2022	Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на прекршочниот платен налог.
2	Правилник за поблиските квалитативни и квантитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење средства од даночното ослободување и на листите на Национални спортски федерации, спортски клубови, активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт Закон за спортот	5/22 од 10.01.2022	11.01.2022	Целиот правилник	11.01.2022	Со овој правилник се пропишуваат квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средствата од даночното ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење средства од даночното ослободување и на листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Правилник за изменување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/13 и 125/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 100/19 и 243/19) Закон за здравствена заштита	6/22 од 11.01.2022	12.01.2022	Целиот правилник	12.01.2022	
4	Програма за зелен развој за 2022 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022	7/22 од 12.01.2022	12.01.2022	Целата програма	12.01.2022	
5	Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	7/22 од 12.01.2022	13.01.2022	Целата програма	13.01.2022	
6	Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	7/22 од 12.01.2022	13.01.2022	Целата програма	13.01.2022	
7	Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2022 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	7/22 од 12.01.2022	13.01.2022	Целата програма	13.01.2022	
8	Одлука за утврдување на бројот на наставните денови за учебната 2021/2022 година во основните училишта во услови на вонредни околности Закон за основното образование	13/22 од 18.01.2022	18.01.2022	Целата одлука	18.01.2022	Со оваа одлука се утврдува бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во основните училишта во услови на вонредни околности.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
9	Одлука за утврдување на бројот на наставните денови за учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта во услови на вонредни околности Закон за средно образование	13/22 од 18.01.2022	18.01.2022	Целата одлука	18.01.2022	Со оваа одлука се утврдува бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта во услови на вонредни околности
10	Календар за изменување на Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 168/21) Закон за средното образование	13/22 од 18.01.2022	19.01.2022	Целиот акт	19.01.2022	
11	Календар за изменување и дополнување на Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во основните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/21) Закон за основното образование	13/22 од 18.01.2022	19.01.2022	Целиот акт	19.01.2022	
12	Деловник за работа на Врховниот суд на Република Северна Македонија Закон за судовите	14/22 од 20.01.2022	28.01.2022	Целиот акт	28.01.2022	Со Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Северна Македонија се уредува организацијата и начинот на работа на Врховниот суд на Република Северна Македонија.
13	Програма за изградба, опремување и одржување на на објекти за детска заштита Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	15/22 од 20.01.2022	21.01.2022	Целата програма	21.01.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
14	Правилник за видот на податоците, постапката и начинот за запишување и доделување на единствен идентификациски број на земјоделското стопанство и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на образците и потребната придружна документација за запишување, промена на податоци и бришење и начин и рок за ракување, употреба, објавување и чување на податоците од единствен регистар на земјоделски стопанства, како и содржината и формата на решението за запишување и решението за бришење од единствениот регистар на земјоделски стопанства Закон за земјоделство и рурален развој	16/22 од 24.01.2022	25.01.2022	Целиот правилник	25.01.2022	Со овој правилник се пропишуваат видот на податоците, постапката и начинот за запишување и доделување на единствен идентификациски број на земјоделското стопанство и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на образците и потребната придружна документација за запишување, промена на податоци и бришење и начин и рок за ракување, употреба, објавување и чување на податоците од Единствен регистар на земјоделски стопанства, како и содржината и формата на решението за запишување и решението за бришење од Единствениот регистар на земјоделски стопанства.
15	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 193/16 и 72/18) Закон за градежно земјиште	16/22 од 24.01.2022	25.01.2022	Целиот правилник	25.01.2022	
16	Програма за обуки за стручно усовршување на стручните соработници во основните и средните училишта за 2022 година Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	17/22 од 25.01.2022	26.01.2022	Целата програма	26.01.2022	Со оваа програма се пропишуваат обуките за стручно усовршување на стручните соработници во основните и средните училишта за 2022 година.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
17	Програма за обуки за стручно усовршување на наставниците во основните и средните училишта за 2022 година Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	17/22 од 25.01.2022	26.01.2022	Целата програма	26.01.2022	Со оваа програма се пропишуваат обуките за стручно усовршување на наставниците во основните и средните училишта за 2022 година.
18	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот на вистински сопственици, начинот на користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин на одржување и администрирање, техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици („Службен весник на Република Македонија“ бр.186/18) Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам	19/22 од 27.01.2022	28.01.2022	Целата програма	28.01.2022	